

МЕ УНАРОДНИ СИМБОЛИ ЗА ГРИЖА НА ОБЛЕКАТА

Пред да ги ставите алиштата во машината и да ја одберете програмата за перење, проверете ја етикетата на производителот. Табелата подолу дава корисен водич за символите.

 Нормалноперење


 Осетливо перење


 Перењена макс 95°

 перење на макс 60°


 перење на макс 40°


 перење на макс 30°


 Рачно перење-
чистење со хемикалии


 Белење во ладна вода

 Не е дозволено белење


 пеглање на макс 200°


 пеглање на макс 150°


 пеглање на макс 100°


 не пеглајте


 чистење со растворувач


 чистење со бензин, чист алкохол и P113 само


 чистење со етил прехлорат, бензин,
чист алкохол, p113 и p111


 Не е дозволено чистење со хемикалии


 сушење хоризонтално


 сушење вертикално

 сушење на закачалкасушење со
центрифугирање

 Сушење со центрифугирање
на нормална температура

 сушење со центрифугирање на
ниска температура

 Не е дозволено центриугирање

Симболот  обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина .

SKOLEKS

МК

Скопије: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

NARDI



МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

NLV 1012E

МК УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ

Ви благодариме што имавте доверба во нас и го избравте нашиот производ, синоним на квалитет и сигурност. Се надеваме дека тој ќе одговара на вашите потреби и барања. Секогашкога имате потреба од нас, не двоумите се, побарајте не. Ние секогаш ќе бидеме до Вас кога за тоа има потреба за соработка и за понуда на секаков вид на корисни информации од производи на **NARDI**.

Машината вибрира и е бучна:

- Проверете дали:
 - 1) Сте ги отстраниле сите блокорачки елементи кои се користат при транспорт
 - 2) Машината е нивелирана
 - 3) Има згрутчени работи како што се шаршави, и слично и се наоѓаат на еден крај од тапанот.

Вратата не се отвора

- 1) Почекајте 3 минути по завршувањето на циклусот на перење или во случај на електронските машини, додека не се појави индикаторското светло "крај"

Перењето не е добро исцентрифугирано

- Проверете дали:
 - 1) Алиштатата се рамномерно распоредни во тапанот
 - 2) Сте ја одбрале соодветната брзина на вртежи

Машината запира со работа при процесот на перење

- Проверете дали:
 - 1) Има електрично снабдување

Се уште има детергент во преградата

- Проверете дали:
 - 1) Славината е пуштена
 - 2) Филтерот меѓу славината и доводното црево е чист

Алиштатата не се чисти на крајот од циклусот

- Проверете дали:
 - 1) Тапанот е преполн
 - 2) Сте употребиле правилно количество детергент
 - 3) Сте ја одбрале правилната програма

Алиштатата се собреле или се избледени

- Проверете дали:
 - 1) Сте ја одбрале правилната програма
 - 2) Сте ја одбрале правилната температура

Машината не суши (само за моделите за сушење)

- Проверете дали:
 - 1) Славината е пуштена
 - 2) Одводниот филтер е чист
 - 3) Машината за перење е вклучена (контролното копче е вклучено)
 - 4) Избраната програма е позиционирана на едно од стоп позициите со симболот за сушење
 - 5) регулаторот за времето сушење да не е поставен на "0"
 - 6) да не е притисато копчето "пола полнење"
 - 7) да не е притиснато копчето "нема центрифугирање"

Ако и после овие проблеми, машината се уште не работи обратете се во најблискиот овластен центар за сервис.

Кога е се јавите во центарот, информирајте ги за моделот на машината за перење, сервискиот број и типот на проблем. Податоците кои се однесуваат на апаратот се наоѓаат на натписната табличка залепена на вратата на филтерот. Овие информации е овозможат на техничкиот персонал да ги одбере соодветните резервни делови и поправката побрзо и поефективно да заврши.

ОДРЖУВАЊЕ

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРЕЧКИТЕ

Ако машината не работи правилно, проверете ги следните проблеми пред да повикате техничка помош. Во некои модели неправилностите се покажуваат со код на грешка на крајот од циклусот. Код :

- E:00 проверете ги сите наведени работи во листата во обележаните параграфи со *
- E:01 проверете ги сите наведени работи во листата во обележаните параграфи со **
- E:02 техничка неправилност "повикајте служба за клиенти"
- E:03 техничка неправилност "повикајте служба за клиенти"

Машината не работи (светлата за предупредување се исклучени)

· Проверете дали:

- 1) Има електрично снабдување
- 2) Штекерот е правилно приклучен
- 3) Копчето за вклучување е притиснато, ако нема копче за вклучување дали копчето за програмите е извлечено на надвор.

Машината не работи (светлата за предупредување се исклучени)*

· Проверете дали:

- 1) Копчето за програма е подесено на одбраната програма
- 2) Вратата е добро затворена
- 3) "старт" копчето е притиснато (за електронските модели)
- 4) Проверете дали во дадените предупредувања пишува "машината не се полни со вода"

Машината за перење не се полни со вода*

· Проверете дали:

- 1) Има вода во водоводниот систем
- 2) Доводното црево е поврзано со машината
- 3) Славината е отворена
- 4) Филтерот е блокиран. Ако е, исчистете го филтерот откако е ја исклучите машината од електричното напојување

Машината за перење континуирано зема и исфрла вода:**

· Проверете дали:

- 1) Одводното црево е инсталирано на соодветна висина (60-90см)
- 2) Крајот на одводното црево да не е во вода

Машината не исфрла вода или не врти**

· Проверете дали:

- 1) Одводното црево е правилно поврзано
- 2) Одводното црево е свиткано
- 3) Одводниот филтер е блокиран
- 4) Сте ја одбрале функцијата за не-центрифугирање

ЗАБЕЛЕШКИ И КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА КОРИСНИКОТ

• Машината за перење е дизајнирана само за домашна употреба и секоја друга употреба е неправилна и потенцијално опасна.

• Секоја измена или обид да се промени опремата на било кој начин е опасна за корисникот и може да предизвика оштета на машината за перење

• Поради тежината на машината за перење посебни безбедносни стандарди мора да се почитуваат при работа со машината.

• Машината не смеат да ја користат деца кои не се под надзор.

• Секоја измена на водоводниот или електричниот систем мора да ја спроведе овластен техничар.

• Кога ја позиционирате машината, внимавајте напојниот кабел да не е свиткан и да биде лесно достапен.

• Пред да почнете да работите со машината, отстранете го материјалот од пакувањето и уредот за заклучување кој се користи за заштита при транспорт (заштитни навртки). Ако не се отстранат овие навртки може да дојде до сериозна оштета на машината и на вашиот дом.

• Ако машината се инсталира на под со тепих, проверете дали има слободен воздух за циркулација меѓу машината и подот.

• Машината никогаш не смее да биде преполнета.

• Кога работи машината, избегнувајте контакт со водата која истекува од одводното црево бидеј и може да е жешка . Не допирајте го стаклото на вратата бидеј и се загрева при работа на машината.

Перете само алишта кои можат да се перат во машина. Ако не сте сигурни проверете ги упатствата на производителот на етикетата прикачена на облеката (види симболи за грижа на облеката")

Пред да ја наполните машината, испразнете ги џебовите. Тврди или остри предмети како што се монети, игли, шајки навртки или каменчиња можат да предизвикаат сериозна штета.

Never wash Облека извалкана со супстанции кои содржат петролеум не можат да се перат во машина. Ако дамките сте ги отстраниле со испарувачки средства пред да ги ставите алиштата во машината, почекајте да испарат целосно супстанциите од материјалот.

Не користете детерџенти кои се наменети за рачно перење, бидеј и вишокот пена може да ги оштети внатрешните компоненти.

Откако е перете илими, ебиња или други влакнести ткеанини, не заборавајте да го проверите филтерот и ако е потребно да го исчистите у.

Се препорачува да ја оставите вратата отворена на крајот од секое перење.

САМО ЗА МАШИНИТЕ ЗА ПЕРЕЊЕ СО СУШЕЊЕ:

- › Не сушете алишта кои се перени или имаат дамки кои се отстранети со хемиски средства.
- › Никогаш не сушете алишта кои се натопени со супстанции како што се масло за готвење, петролеум, ацетон, алкохол, бензин, керозин, отстранувачи на дамки, турпентин, восок.
- › Отстранете ги овие супстанции со топло перење со користење на поголемо количество детергент пред да ги ставите алишата во машината за сушење.

Не сушете алишта од гума, латекс, палто за дожд, водоотпорни ткаенини, перничува со гумени парчиња бидејќи може да се стопат и направат штета на остааните нешта во машината и на самата машина.


Машината не смее да се исклучува или вклучува со влажни раце.



Приклучокот за напојниот кабел во кој е вклучена машината мора да има заземјување и да е во согласност со безбедносните услови.



Не смее да користите додатни приклучоци или адаптери за да ја поврзете машината со електричното напојување.



Не изложувајте го апаратот на атмосферски влијанија.



ОДРЖУВАЊЕ

Машината за перење е дизајнирана да го намали одржувањето на минимум. Сепак, од особена важност е да ја чистите редовно.

Пред чистење, машината треба да биде исклучена од електричното снабдување и водоводниот систем и славината да бидат исклучени.

Надворешната структура и пластичните делови мора да се чистат само со навлажнета крпа.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!!

Никогаш не користете хемикалии, абразивни средства, алкохол, сапун, бензин и други растворувачи да ја чистите машината бидејќи можат да предизвикаат штета. (слика. 21)

По чистење, оставете ја вратата отворена за да се исушат гумените делови.

› Притиснете на зборот “push” со десната рака и повлечете ја фиоката со левата рака (слика. 23).

Повремено мијте ги и преградите за детергент. Извадете ја преградата и исплакнете со вода (слика 22) и вратете ја назад.

ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ





› Отворете ја фиоката;

ВНИМАНИЕ!! Пред да почнете со следните операции, проверете дали машината е празна. Филтерот не смее да се отстранува додека работи машината или ако е полн со вода.

Ставете крпа или сад под филтерот да ја соберете водата која се уште може да се наоѓа во филтерот. Отворете ја вратата, одвртете го филтерот и извадете го со вртење во спротивна насока на стрелките на часовникот (слика. 24-25).

Филтерот мора периодично да се чисте.

Исплакнете го филтерот со вода да го исчистите. Вратете го назад, свртете во насока на стрелките на часовникот и проверете дали е хермитички затворен.



КАКО ДА ГИ ОТСТРАНИТЕ ДАМКИТЕ

Некои дамки не можат да се отстранат само со перење во машина. Пред да се обидете да отстраните некоја дамка рачно прво обидете се со следните процедури за отстранување на мала површина на крајо од дамката и кон внатре, ова е спречи формирање прстен околу дамката. Подолу се наведени неколку методи за отстранување дамки.

•**Восок:** изгребете го восокот со тап предмет за да не се оштети ткаенината. Потоа со ткаенината поставена меѓу две парчиња апсорбирачка хартија, поминете со пегла преку дамката.

•**Пенкало:** исчистете со мека крпа натопена во етил алкохол.

Внимавајте да не ја раширите дамката

•**Влага:** ако ткаенината дозволува употреба на белило, направете циклус на перење со додавање белило во соодветната преграда. Во спротивно натопете го валканиот дел во водороден пероксид (10 волум) и оставете да делува 10-15 мин.

•Дамки предизвикани од пегла:

Следете ги упатствата за влага.

•**Рѓа:** користете производи специјално дизајнирани за отстранување на рѓа, следете ги упатствата за производителот кои се наведени на пакувањето.

•**Гума** за цваќање: истријте мраз на дамката, изгребете колку што е можно повеќе и потоа истријте со памучна ткаенина натопена во ацетон (или отстранувач за нокти).

•**Боја:** не дозволувајте бојата да се исуши. Истријте го извалканиот дел со растворувач препорачан од производителот на боја (на пример, вода, терпентин, трихлоро етилен) нанесете сапун и потоа исплакнете.

•**Кармин:** дамки на памук или волн може да се отстраната со влажна крпа. Дамки на свила се отстрануваат со трихлороетилен.


•**Лак за нокти:** ставете парче апсорбирачка хартија на дамката, потоа натопете го задниот дел на ткаенината со ацетон, и менувајте ја апсорбирачката хартија која е поставена преку дамката. Продолжете со процесот се додека не исчезне дамката.

•**Катран или нечистотија:** нанесете малку свеж путер на дамката, нека отстои кратко време и потоа измијте со масло од терпентин.

•**Трева:** нанесете сапун, и ставете малку растворено белило. Добри резултати можат да се постигнат на волнени ткаенини со 90% алкохол.

•**Крв:** натопете во ладна вода и додадете сол, потоа измијте со сапун.


Вратата може да се отвори само кога е се вклучи индикаторското светло да покаже дека е завршен циклусот на перење. На некои модели, старт копчетмопчнува да трепка.



Исклучете ја машината од електричното напојување пред сервисирање или чистење.



Да ја исклучите машината од струја, повлечете го штекерот, а не кабелот.



По секое перење се препорачува машината да се исклучи од електричното напојување и да се затвори водоводното снабдување.



ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НЕ СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА НАПРАВЕНА ПОРАДИ НЕ ПОЧИТУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА БЕЗБЕДНИ СТАНДАРДИ ИЛИ ОВОЈ ПРИРАЧНИК.


ОПИС НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

Машината за перење е апарат од дома инството кој може да пере секаков тип на ткаенини кога и да посакате.

- Структурата на машината е направена од челик, кој е направен со просебен процес и потоа е емајлиран за да се одржи надворешниот изглед и да се заштити од нагризување.
- Моторот и другите подвижни делови се направени да обезбедат тивка работа на машината
- Големият тапан од не-рѓосувачки челик е добро наместен да гарантира квалитетно перење и да го продолжи векот на машината

- Контролната плоча лесно и едноставно се користи за одберете било кое перење или програма на сушење (види контролната плоча и табелата за програми).
- Вратата од дебело стакло го олеснува поленењето и празнењето на машината.
- Совршената рамнотежа на машината е резултат на многу години истражување со цел да се пронајде правилната рамнотежа меѓу разните подвижни делови.

- A - Врата
- B - Филтер
- C - Подесувачки ногарки
- D - Горен капак
- E - Тапан
- F - Контролна плоча
- G - Фиока за детергент



МОНТИРАЊЕ НА МАШИНАТА (Во зависност од моделот)


Машината мора да биде инсталирана од страна на професионални квалификувани техничари според упатствата на производителот. Неправилно инсталирање може да ги повреди луѓето или да го оштети апаратот.

Машината може да се инсталира на било кое место, ако температурата во таа просторија не е под 3 степени и каблите и цревата да се во задниот дел на машината и да се притиснат.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!! Машината за перење и сушење алишта не смее да се монтира зад заклучена врата, врата на лизгање или врата со ментежи на спротивната страна на ѕидот на самата машина за перење.

Поради транспорт подвижниот дел од машината е блокиран односно заклучен со 4 спејсери со навртки. Пред да се стартува машината мора да се извадат овие навртки и да се чуваат на сигурно место во случај на преместување на машината.

Затворете ги дупките со дадените капачиња кои се наоѓаат во есенцето со документите.







- активирана функција ○ неактивирана функција ■ додатна со притиснато копче за пред-перење

* препорачана програма за цели за класификација на енергија според стандарот EN 60456 со максимална брзина на вртежи и одбрано копче за енергетско перење .
*** програмата “волнен циклус” на оваа машина за перење е одобрена од Woolmark за перење облека означена со “волна која може да се пере во машина” и го носат симболот woolmark company. Следете ги упатствата означени на ознаката на облеката и оние кои се даени од произведувачот на машината за перење.

Технички карактеристики

Модел	NLV1012E	
Димензии: ширина см: Висина см Длабочина см:		59.5
		85.0
		55.0
Максимално препорачано полнење при перењето:		5.0 kg
		2.5kg
		1.0kg
Максимални вртежи (BM)	1000	
Притисок на водата	Min 0.005 MPa – Max 1MPa	
Максimalна апсорбирачка моќност/ електрично поврзување	Види табела со карактеристики	

Препорачано време и квантитет на сушење

Тип на ткаенина	Макс. квантитет	време	Тип на сушење
памук	Макс.3.0 кг	150-140 min	Гардеробер сушење 
памук	Макс.3.0 кг	120-100 min	Пеглање сушење 
синтетика	Макс.1.5 кг	120-100 min	Гардеробер сушење 
синтетика	Макс.1.5 кг	100-40 min	Пеглање сушење 

Препорачаното време е чисто индикативно, и зависи од типот на ткаенината и искуството на корисникот.


Кога е завршен циклусот на перење, циклусот на сушење мора да се спроведе во две фази, сушеј и го до пола полнењето секој пат.

Табела за програми

Колче за програмирање	температура	Ознака за температура на перење	Тип на ткаенина	Прегреда за детергент	Активирани колчиња		
					☰	☼	☀
D 30° Волна	30°	30	Волна која може да се пере во машина				
E Волна Осетливи ткаенини	COLD	—	Волна која може да се пере во машина				
QUICK WASH /Брзо перење/	35°	35	Осетлив памук, вискозни и мешани осетливи ткаенини малку валкани со време				
DAILY WASH /Дневно перење/	40°	40	Осетлив памук, осетливи обоени ткаенини малку валкани од секундна				
GOLD WASH /Ладно перење/	COLD студена	—	Осетливи ткаенини				
Рачно сушење	—	—	Памучни и синтетички ткаенини и други соодветни за машинско сушење				
F ☼ ☀	—	—	Плакнење и освежување на перењето				
G ☼ ☀	—	—	Цедење и крајно центрифугирање				

Поради транспорт подвижниот дел од машината е блокиран односно заклучен со 4 спејсери со навртки. Пред да се стартува машината мора да се извадат овие навртки со штрафцигер.

Ставете го штрафцигерот во дупките и постапете како што е покажано на сликите да ги извадите 4 пластични спејсери.



ИЗРАМНУВАЊЕ НА МАШИНАТА

Откако е одберете соодветна позиција, нивелирајте ја машината внимателно со подесувачките ногарки. Внимателно мора да ја одберете позицијата, да ја нивелирате машината и да ги проверите навртките за заклучување.

Ако нивелирањето не е правилно направено, машината е биде во нестабилна позиција и е работи бучно што може да доведе до оштета.

Ако машината е поставена на под со илим, мора да има циркулација меѓу машината и подот.

Не се препорачува машината да се инсталира во простории каде температурата е може да падне под нулата.



ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА ПОВРЗУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИОТ СИСТЕМ

> Притисокот на водата од водоводниот систем мора да биде меѓу 0.05 и 1.00 Мпа.(0.5-10 бари)

Пред да го поврзете доводното црево за вода, отворете го вентилот и нека истече малку вода. Доводните цевки вака е се прочистат од нечистотији, како што се песок или рѓа.

оваа операција е важна кога машината за перење се поврзува на нов доведен систем или ако системот не се користел подолго време.

> Поврзете го доводното црево на вентилот за ладна вода.

Важно: на електронските машини за перење кои се опремени со двоен соленоид вентил (топла и ладна вода), поврзете го црвеното црево на вентилот за топла вода а другото црево на вентилот со ладна вода.




Ако нема вентил со топла вода, и двете црева мора да се поврзаат на вентилот со ладна вода преку делот кој е даден (слика 8)

> Поврзете го доводното црево (слика. 9).

важно. Машината за перење и за сушење мора да бидат поврзани на водоводниот систем со нова цевка која е дадена. не употребувајте ја старата.

> Доводната славина мора целосно да биде отворена кога машината пере.

> Црево за одводна вода мора да биде поставено на најмалку 60 см и не пове е од 90 см од подот (слика. 10).



Табела за програми

Копче за програмирање	температура	Ознака за температура на	Тип на ткаенина	Преграда за детергент	Активирани копчиња		
					☀	☕	☔
A Памук 90°	90°	90	Многу валкани бели ткаенини со дамки од органско потекло	☑	☑	☑	☑
B Памук 75°	75°	75	Шаршави, кошули, шаршави за маса и крпи кои се отпорни и се многу валкани	☑	☑	☑	☑
C Памук 60°	60°	60	За кошули, шаршави за маса и крпи кои се отпорни и нормално валкани	☑	☑	☑	☑
D Памук 40°	40°	40	Бели и обоени ткаенини кои се отпорни и многу валкани	☑	☑	☑	☑
E Памук 30°	30°	30	Осетливи обоени ткаенини кои се малку валкани	☑	☑	☑	☑
A Синтетика 60°	60°	60	Многу валкани синтетички обоени ткаенини	☑	☑	☑	☑
B Синтетика 40°	40°	40	Осетливи обоени синтетички ткаенини кои се малку валкани	☑	☑	☑	☑
C Синтетика 30°	30°	30	Осетливи обоени синтетички ткаенини кои се малку валкани	☑	☑	☑	☑
A Осетливи ткаенини 40°	40°	40	Осетливи памучни, вискозни и мешани осетливи ткаенини	☑	☑	☑	☑
B Осетливи ткаенини 30°	30°	30	Осетливи памучни, вискозни и мешани осетливи ткаенини	☑	☑	☑	☑
C Волна *** 40°	40°	☄	Волнени ткаенини кои можат да се перат во машина	☑	☑	☑	☑

(видете табела “ПРЕПОРАЧАНО ВРЕМЕ И КВАНТИТЕТ НА СУШЕЊЕ”)

ВАЖНО: Употребата на додатните функции зависи од типот на одбраната програма. Следствено на тоа, ако програмата на перење не ја вклучува функцијата, копчето не може а се активира (видете ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ).

КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ/СУШЕЊЕ: УПОТРЕБА НА МАШИНАТА ЗА СУШЕЊЕ:

Циклусот на сушење може да се програмира да работи автоматски на крајот од програмите за перење “памук” и “синтетика” или може рачно да се стартува (во случај на рачно перење на пример) со ротирање на селекторот на соодветната позиција. Пред да одберете рачната функција на сушење, алиштата мора да се исцентрифугираат на минимум брзина од 800 в/м, или во автоматскиот мод или рачно, за да се изврши сушењето, времето мора да го одберете со притискање на соодветното копче. (видете табела ПРЕПОРАЧАНО ВРЕМЕ И КВАНТИТЕТ НА СУШЕЊЕ)

КОНТИНУИРАНА ПРОГРАМА НА ПЕРЕЊЕ И СУШЕЊЕ (памук и синтетика):

Ставете ги алиштата во тапанот (видете табела ПРЕПОРАЧАНО ВРЕМЕ И КВАНТИТЕТ НА СУШЕЊЕ).

Одберете ја потребната програма за перење со копчето за програми. Подесете ги потребните функции на разните копчиња. Одберете го потребното време на сушење со притискање на копчето со ☀️ симбол. Потоа притиснете го старт копчето. Кога е притиснато копчето (I) за одложување, програмата за перење и сушење е се активира откако е измине времето кое сте го подесиле. Ако машината за перење/сушење не ја активира програмата за сушење на крајот од процесот на перење и иконата за центрифугирање и старт копчето трепкаат дека полнењето е испреплетено или нерамномерно распределено. Во овој случај, отворете ја вратата извадете ги и одделете ги парчињата облека, вратете ги назад во тапанот затворете ја вратата и притиснете го копчето старт.

КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ/СУШЕЊЕ РАЧНА ПРОГРАМА ЗА СУШЕЊЕ:

Рачниот циклус на сушење може да се ативира на следниот начин:

Ако алиштата од памук и синтетика сте ги переле на друго место, мора да се исцентрифугираат пред да се сушат.

Ставете ги влажните алишта во машината и подесете ја програмата за центрифугирање на не помалку од 800 в/м (голема брзина на вртежи е го намали процентот на влажност на ткаенините, и со тоа е заштеди време и енергија). На крај, копчето подесете го на програмата за сушење и одберете го времето на сушење (видете табела ПРЕПОРАЧАНО ВРЕМЕ И КВАНТИТЕТ НА СУШЕЊЕ) на копчето ☀️. Притиснете го копчето старт.

> Ако одводното црево е поврзано со фиксен одводен систем, слободниот крај мора да биде ставен во цевка со минимум внатрешен дијаметар 40мм.

> Поврзувањето на одводното црево со одводниот систем не смее да биде херметички затворен, бидејќи може да предизвика да се насобере воздух и водата да се затне.Т Ако отпадната вода се исфрла во мијалник, ставете го цревото на специјалниот држач кој е даден и закачете го преку работ на мијалникот. Потоа врзете го цревото и држачот за славината (слика11). За да не дојде до претекување одводот на мијалникот мора да биде чист и водата брзо да истекува.



МОНТИРАЊЕ НА МАШИНАТА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНОТО СНАБДУВАЊЕ

> Проверете дали напонот кој е означен на табелата со технички податоци на задниот дел од машината е ист со напонот на електричното снабдување (слика. 12)

> Осигурувачите, електричните кабли и сидниот приклучок мора да бидат проценети да ја издржат максималната моност која е дадена на натписната табела.

> На крајот на монтирањето на машината, апаратот мора да се поврзе со електричното снабдување преку двополен приклучок.

> Напојниот приклучок мора да има заземјување. Во спротивно, производителот не сноси одговорност за направена (fig. 13).



Ако приклучокот со кој е поврзана машината е неисправен или не е во согласност со барањата, истиот мора да биде заменет од страна на квалификуван техничар.

Машината не смее да биде поврзана со додатни приклучоци или адаптери.

При одржување, машината мора да биде исклучена од струја. Не вклучувајте или исклучувајте машината со влажни раце.

Ако напојниот кабел е оштетен на било кој начин, мора да контактирате технички сервисен центар.


Позиционирајте го уредот така што напојниот кабел да биде лесно достапен, за да може лесно да го исклучите од електричното напојување кога е потребно.



Внимание: пред да ја пуштите машината да работи со првото полнење, ви препорачуваме да пуштите еден циклус на перење со празна машина.

На овој начин е проверите дали работи машината и да се исчисти тапанот.

- > поврзувањето со водата е цврсто, дали одводното црево е правилно позиционирано (видете поврзување со водоводот) и дали славината е отворена.
- > Рацете треба да се суви, потоа приклучете го штекерот во напојниот штек.
- > Поделете го перењето според типот на ткаенините (проверете ги ознаките на облеката)
- > џебовите се празни бидејќи може остри предмети да го оштетат





ДОДАТНИ ФУНКЦИИ

Ако одберете некои од следниве копчиња, е се вклучи соодветното светло. Ако притиснете некое копче со функција по грешка или ве е не е потребна функцијата, опцијата оже да се откаже со повторно притискање на копчето.

ПРЕД-ПЕРЕЊЕ:


Притиснете го ова копче за да направите кратко пред перење на максимум температура 40° C и околу 10 минути траење. Оваа функција може да се користи на програмите "ПАМУК", "СИНТЕТИКА" и "ДНЕВНИ".

 **ВАЖНО:** кога ја користите оваа функција, мора да додадете и детергент во соодветната преграда за пред перење.




ЕНЕРГЕТСКО ПЕРЕЊЕ:

Кога е го притиснете ова копче, машината е направи циклус на перење на подесената температура, но со подолго траење. Копчето функционира со програмите "ПАМУК" и "СИНТЕТИКА".




ДОДАТНО ПЛАКНЕЊЕ:

Машината за перење е дизајнирана да обезбеди намалена потрошувачка на вода. За чувствителна кожа, во области со мека вода или во случај да истекува детергент при последното перење, притиснете го ова копче за да направите уште еден циклус на плакнење на програмата за перење.



ДОДАТНО ПЛАКНЕЊЕ:

Машината за перење е дизајнирана да обезбеди намалена потрошувачка на вода. За чувствителна кожа, во области со мека вода или во случај да истекува детергент при последното перење, притиснете го ова копче за да направите уште еден циклус на плакнење на програмата за перење.




ВАЖНО: максималната брзина на вртежи варира според моделот и ја има во табелата со техничките карактеристики на машината за перење. Максималната препорачана брзина на вртежи за секоја програма се покажува автоматски кога е одберете програма за перење.

Проверка на полнењето при центрифугирање:

Оваа машина за перење е опремена со специјален електронски контролен систем на балансирање на полнењето. Пред секое центрифугирање, системот проверува дали алиштата се распределени еднакво во тапанот. Ако не се распределени еднакво, крајното центрифугирање се намалува поради безбедносни причини. Ако полнењето драстично варира, центрифугата нема да се вклучи.


ОДЛОЖЕН СТАРТ:

Машината за перење има функција која овозможува стартувањето на перење да се одложи максимум 8 часа. Времето на одложување се одбира на следниот начин: секогаш кога е го притиснете копчето (I), перењето се одложува за 1, 2, 4, 8 часа. Откако е го притиснете копчето (L), е светне или одбраното светло или копчето (I)(зависи од моделот) да покаже дека функцијата е активирана. Машината за перење автоматски е го почне циклусот на перење откако е измине времето кое е подесено.




СТАРТ КОПЧЕ:

Откако сите операции опишани во точките 1 до 8 на делот ЦИКЛУС НА ПЕРЕЊЕ е ги спроведете, притиснете го ова копче да почне циклусот на перење. Соодветното индикаторско светло е се вклучи по 2-3 секунди да покаже дека вратата е заклучена и програмата е стартувана.



КОПЧЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ “СТОП“:

Функцијата стоп ја ресетира машината за перење. Ако, поради некоја причина, сакате ја промените програмата за перење или да додате повеќе алишта при циклусот на перење, едноставно свртете го копчето за програмирање на позиција СТОП. Светлото за СТАРТ е се исклучи.




Предупредување: Оваа функција користете ја кога е строго потребно и само ако програмата која ја ресетира не работи повеќе од 3 минути. Пред да ја отворите вратата кога ресетира, почекајте 2 минути да се отклучи механизмот за заклучување.

УПОТРЕБА НА МАШИНАТА УПОТРЕБА НА ДЕТЕРГЕНТИТЕ

Машината има фиока за детергенти со три прегради


1. преграда за детергент за пред-перење или детергент за натопување (1)
2. преграда за детергент за нормално перење der (2)
3. ☼ преграда за омекнувач (3)




Употребувајте детергент кој слабо пени и омекнувач (ако е потребно), за типот кој е наведен за автоматски машини за перење. Користете ја дозата која е препорачана.

Важно: преголемо количество детергент е создаде многу пена и е дадат слаб квалитет на перењето.


Недоволно количество детергент може да не ги исчисти алиштата доволно.



Важно: кога ја полните преградата за детергент важно е детергентот да не претекува во преградата за омекнувач, бидејќи при циклусот на плакнење се појави пена и на алиштата е има бели дамки. На ист начин, омекнувачот не смее да претекува во преградата за детергент бидејќи перењето е има послаб квалитет.




Важно: кога употребувате течни детергенти (препорачано за програми без пред-перење), ставете го посебниот послужавник (ако е даден) како преграден сид внатре во средната преграда "2" и потоа ставете го течниот детергент.




Затворете ја фиоката пред да почне циклусот на перење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не отворајте ја фиоката со детергент кога работи машината бидејќи може да дојде до истекување на вода.



Главни функции на машината за перење NLV1012E



- G** копче за вклучување и исклучување
- A** копче за бирање на машината за сушење
- C** копче за додатни функции
- H** копче за бирање на центрифугата
- I** копче за одложен старт
- L** старт копче
- M** индикаторски светла при процесот на перење
- P** копче за бирање температура и програма
- S** индикаторско светло за брзината на центрифугата
- T** индикаторско светло за времето на сушење

УПОТРЕБА НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

“ Easy logic “ технологија

Системот “ Easy logic “ (лесна логика) автоматски го намалува времето на перење и потрошувачката на вода и енергија според количината на облеката ставена во тапанот. Машината за перење автоматски е програмира пола-полнење или циклус на нецелосно полнење без потреба да се интервенира.

Циклус на перење:

(следете ги следните упатства и машината за перење е работи според одбранит циклус на перење)

- Отворете ја вратата. Наполнете го тапанот без да преполнувате. (облека со различна големина го засилува процесот на перење и подобро се распоредуваат при центрифугата). Предупредување: Не ја преполнувајте машината за перење. Не се препорачува да се перат нешта кои апсорбираат голема количина вода како што се илими.

Затворете ја вратата со мал притисок. Проверете да нема заглавени парчиња облека меѓу врататата и гумата.

- Додадете детергент за перење и омекнувач соодветни за машини за автоматско перење во соодветната преграда (видете дел УПОТРЕБА НА ДЕТЕРГЕНТИ)
- Затворете ја фиоката за детергент. Не ја отворајте фиоката додека работи машината бидеј и може да предизвика истекување на водата.
- Притиснете го копчето на вклучување (G)
- Свртете го копчето за програмирање (P) да одберете програма и потребната температура според видот на ткаенините кои се перат (видете ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ), потоа притиснете го копчето за старт (L) и циклусот е почне.

ВАЖНО: кога сте одбрале програма, е се вклучи светлото за препорачаната брзина на центрифугирање за таа програма.

- Ако брзината на центрифугирање која машината ја одбрала не се соопасува со вашите потреби, одберете ја потребната брзина со притискање на копчето (H) (видете ПРОМЕНЛИВИ БРЗИНИ).
- Одберете ги (C) копчињата со потребните функции (видете ДОДАТНИ ФУНКЦИИ).
- Притиснете го копчето (I) ако е потребно (видете ОДЛОЖЕН СТАРТ).
- Притиснете го копчето (L) да се стартува циклусот на перење (видете КОПЧЕ СТАРТ)
- На крајот на перењето, притиснете го копчето за вклучување и исклучување (G) да ја исклучите машината.
- Со суви раце исклучете ја машината со електричното снабдување.
- Отворете ја вратата и извадете ги алиштата.
- Затворете го доводното црево за вода.

УПОТРЕБА НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

ПРОМЕНЛИВИ БРЗИНИ (ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, ВРТЕЖИ):

Машината нуди голем избор на брзини на вртење кои може да ги одберете пред да ја стартувате програмата за перење. Да ја промените брзината на вртежи едноставно притиснете го копчето (H) се додека не се покаже одбраната вредност. Соодветното светло е се вклучи секогаш кога е го притиснете копчето. Ако треба да ја исклучите центрифугата, притиснете се додека не се покаже симболот Нема центрифуга (☒) или натписот Нема центрифуга и не светне копчето .

